

Досие на годишен план

За период 2021 - Верзија 7

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Општина Градско**

I.1.2) Адреса: **Александар Македонски 70 А**

I.1.3) Град и поштенски код: **Градско 1420**

I.1.4) Интернет адреса:






I.1.5) Лице за контакт: **Ацо Атанасов**, адреса на е-пошта: **acoatanasov@hotmail.com** телефон/факс: **043251522/**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:


Органи на единиците на локалната самоуправа - Општи јавни услуги



ДЕЛ II: Планирани набавки во годишниот план

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки






Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Суксесивна набавка на моторен бензин и дизел гориво за период од една година	09000000-3	Стоки	Набавки од мала вредност	Март		
Набавка на електроматеријали и одржување на улично осветлување	31000000-6	Стоки	Набавки од мала вредност	Април		
Набавка на канцелариски материјали	30000000-9	Стоки	Набавки од мала вредност	Јуни		
Набавка, транспорт и монтажа на урбана опрема за опремување на детски игралишта	37000000-8	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Јуни		
Набавка на градежни материјали	44100000-1	Стоки	Набавки од мала вредност	Јуни		


Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Вршење на системска дезинфекција, дезинсекција и дератизација	85000000-9	Услуги	Набавки од мала вредност	Март		
Изработка на проектно-техничка документација	71000000-8	Услуги	Набавки од мала вредност	Април		
Поправка и сервисирање на ПМВ и	50000000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	Мај		

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
набавка на резервни делови						
Избор на Агенција за привремени вработувања	79000000-4	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Јуни		
Доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за реконструкција на јавното осветлување во Општина Градско преку воведување на мерки за енергетска ефикасност според ЕСКО модел	34928000-8 34928500-3	Услуги	Отворена постапка	Јуни	Предмет на огласот е доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за реконструкција на јавното осветлување во Општина Градско преку воведување на мерки за енергетска ефикасност според ЕСКО модел, кое ќе се остварува како набавка на услуги со што ќе се реконструира мрежата за јавно осветлување преку воведување на мерки за енергетска ефикасност со цел намалување на потрошувачката на електрична енергија, намалување на трошоците на договорниот орган и подобрување на квалитетот на јавното осветлување	
Превоз на ученици во ООУ Даме Груев Градско	60000000-8	Услуги	Набавки од мала вредност	Јули		
Превоз на вработени во ООУ Даме Груев,, Градско и Општина Градско	60000000-8	Услуги	Набавки од мала вредност	Декември		

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Изградба на дел од улица Илинденска со атмосферска канализација во должина од 115,67 м. во Градско	45000000-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	Февруари		
Изградба на дел од улица број 3 во должина од 571,5 метри за м.в. Лаките с. Виничани	45000000-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	Март		
Тековно одржување на локални патишта и улици	45000000-7	Работи	Набавки од мала вредност	Мај		
Изградба на дел од улица Староградска во должина од 220 метри во Долно Градско	45000000-7	Работи	Набавки од мала вредност	Јуни		
Изградба на улица Панко Брашнаров со атмосферска канализација во Градско	45000000-7	Работи	Набавки од мала вредност	Јуни		
Изградба на улица Кочо Рацин с. Виничани	45000000-7	Работи	Набавки од мала вредност	Јуни		
Реконструкција на дел од улица Илинденска втора и трета фаза , со атмосферска канализација во Градско	45000000-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	Јуни		
Ревитализација на мост на р.Вардар за с. Уланци, Општина Градско	45000000-7	Работи	Набавки од мала вредност	Јули		

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Реконструкција на улица Панко Брашнарлов и крак од улица Панко Брашнарлов со атмосферска канализација во населба Градско , Општина Градско	45000000-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	Јули		

Датум на првична објава на ЕСЈН **26.01.2021**

Датум на објава на верзија **16.07.2021 12:09**